



ИЛЧО ЗАХАРИЕВ, ДИРЕКТОР НА БИРО ЗА ЛЕКОВИ

Прим. м-р Илчо Захариев е роден 1960 г. во Делчево. Основно и средно образование завршува во родниот град како најдобар ученик. За неполни четири години, со просечна оценка 10, се здобива со диплома на Фармацевтскиот факултет во Скопје. Првото работно место му е во "Алкалоид", каде три години е на највисоки раководни позиции, потоа работи во Медицинскиот центар во Штип, во РЕ "Фармација" каде е назначен за раководител на аптекарската служба, со која раководи 12 години. Паралелно е професор и во Средното медицинско училиште, а со своите ученици изработува 15 научни проекти и освојува 6 први места на државно ниво. Од 2001 до 2003 г. е директор на Бирото за лекови, во 2005 г. е избран за претседател на Општинскиот совет во Штип. Потоа повторно е назначен за директор на Бирото за лекови.

Објавува околу 100 научни труда на домашни и на меѓународни конгреси, за што ја добива титулата примариус. Во неговата архива има 274 телевизиски емисии од областа на здравственото воспитување на населението за лековитите растенија и 100 радиоемисии со силна едукативна функција од областа на фармацијата.



Реформите во здравствениот сектор се во полн ек. Една од нив предвидува болните во земјава да можат да избираат со кои лекови ќе се лекуваат. Меѓутоа, иако уште пред еден месец пациентите требаше да имаат право да се третираат со лекови кои сами ќе ги изберат, лекот со доплата никако да профункционира. Со тоа на осигурениците им е одземено законското право со рецепт и со сини картони да го добијат најсоодветниот лек?

ЗАХАРИЕВ: Пациентот е најдобриот индикатор за фармаколошкото дејство на еден препарат или лек. Всушност, кога ќе ја промениме терапијата тој најдобро знае дали таа делува на соодветен начин како првиот лек и затоа сигурно е дека функционирањето на лек со доплата, каде што имаше и второрангиран препарат, кои имаат цена иста како прворангираните, во еден момент беше добро решение. Тоа решение го укина Фондот, но најверојатно ќе заживее кога ќе се одредат референтните цени на препаратите. Некои лекови имаат иста цена, но се од различни производители, така што е добро на пациентите да им дадеме шанса да го изберат оној препарат за кој мислат дека им делува. Од стручен аспект, морам да кажам дека за сите лекови кои се регистрирани на територија на РМ и кои имаат одобренија за пуштање во промет, потпишани од мене и од министерот, го гарантираме нивниот квалитет. Светската здравствена организација тврди дека еден лек со иста генерика, значи со ист состав, облик, јачина треба да делува на ист начин, но сепак практиката покажува нешто спротивно - дека често пати ефикасноста на лекот зависи од тоа како ќе го направиме. Секој може да направи лек, но секој

не може да го направи подеднакво квалитетен. Се случува за исти генерички препарати, со исти особини и ист начин на апликации да имаме еквивалентно различно дејство, така што пациентите оправдано реагираат.



Беше распишан нов меѓународен тендер за набавка на лекови, за кој министерот за здравство Имер Селмани истакна дека "не претставува крајно решение за пациентите, оти со него нема да се реши хроничниот проблем со снабдувањето со лекови". Ваш коментар?

ЗАХАРИЕВ: Меѓународниот тендер е распишан на барање на Светска банка. Колку повеќе компании ќе се јават и ќе регистрираат лекови на територијата на Македонија ќе значи дека ќе има поголема конкуренција која ќе оди во прилог и на квалитетот и на подобриот избор, а тоа ќе резултира и со намалување на цените. За државата е добро цените да паднат, но притоа да се задржи квалитетот, дури да биде и подобар. Во Македонија снабдувањето со лекови е драстично подобро. Сигурно дека не сме сосема задоволни од тоа како е во моментот, особено во Скопје каде има монополизирана состојба. Сметам дека овие состојби ќе се надминат кога на 3.000 или на 4.000 жители една аптека ќе издава лекови на лекарски рецепт од позитивната листа. Со ова на аптеките ќе им се даде шанса да бидат креатори на терапијата, активно да се вклучат во здравствениот систем како стручен профил, кои ќе се грижат за своите пациенти, ќе ги порачуваат лековите за нивното практично опкружување и со тоа ќе се воведат малку повеќе ред за пациентите, односно за нивните реални потреби. Се надевам дека во наредниот период пациентите подобро ќе се снабдуваат со лекови.



Но, до каде е со меѓународниот тендер...

ЗАХАРИЕВ: Имаше одредени жалбени постапки затоа што некои компании практично беа одбиени во првата фаза поради некомплетна документација. Комисијата, која го спроведува меѓународниот тендер во Фондот, треба да ја истера работата така како што треба и на крај да имаме одбрани препарати и лекови



Разговорот го водеше:
МИЛЕВА ЛАЗОВА

ТРОЛИРАНИОТ МАЦЕВТСКИ ПАЗАР НТИРА КВАЛИТЕТНО УВАЊЕ НА ИЕНТИТЕ





М

еја интервју

ИЛЧО ЗАХАРИЕВ

Македонија е рекордер во број на веледрогерии, има околу 120, од кои 10 се сериозни кога се во прашање лековите.

стандарди и норми? Колку често излегува инспекцијата на терен и кои се санкциите за оние кај кои се забележуваат одредени неправилности?

ЗАХАРИЕВ: Министерството за здравство формираше Комисија за добра производствена практика. Р Македонија има добри компании за лекови и на прво место ќе ја ставиме компанијата "Алкалоид", која има 70-годишна традиција во производство на лекови. "Алкалоид" со своето примарно производство е потврдена на просторите на поранешна Југославија, во опкружувањето на поранешниот Советски сојуз, веќе е позната во Велика Британија и во САД, што е за пофалба. Тука е и "Реплек фарм", амбициозна компанија која постои околу 5 години. "Јака 80" реши крупен проблем и сега е четврта фабрика во Македонија која има своја производствена програма. Функционираат и две нови фабрики - "Галафарм" и "Фитофарм", современи компании со модерна технологија, со исклучително стручен кадар и тие претставуваат значаен дел, пред сè, во галенското производство, така што ќе го дополнат сè она што нашите компании не можат да го направат. Се појавија и компании заинтересирани за инвестирање - словенските партнери сакаат да отворат фабрики во Валандово, потоа имаме партнери од Индонезија, од Малезија. Сè ова е во функција на развој на македонската фармацевтска индустрија, во функција на пациентите, но и во однос на нови вработувања.



Колку квалитетни лекови произведуваат овие фабрики и дали тие се контролираат? Имено, од пациентите може да се слушне дека овој и оној лек не е така добар како друг, што умеат да го кажат и медицински лица. Што значи тоа, без да се рече дека ова е само "муабет"?

ЗАХАРИЕВ: Квалитетот на препаратите во РМ, кои се регуларно регистрирани и кои ги пуштаме во промет, е загарантиран. Министерството за здравство со својот авторитет и ние како Биро за лекови гарантираме за нивниот квалитет. Контролата е максимална. Интензија на Министерството за здравство е редовно да го проверува нивниот квалитет. Тоа ќе го правиме и во наредниот период со земање мостра од аптеките и проверка на квалитетот. Првите несакани реакции, кои се пријавуваат кај нас, се мали, а тоа покажува дека нашите граѓани користат релативно безбедни препарати. Точно е тоа што го реков на почетокот дека сите можеме да направиме лекови, но не можеме да ги направиме подеднакво квалитетни. Сепак, нашите фабрики настојуваат да одржат високо ниво на производство. На пример, кај "Алкалоид" продажбата на странските пазари е околу 60-70 отсто, што покажува дека нивните препарати многу добро се вреднуваат, а тоа е доказ за нивниот квалитет.



Неодамна најуспешната фабрика "Алкалоид" во Белград ја доби наградата "Златен супербренд" за висок квалитет...

ЗАХАРИЕВ: "Алкалоид" настапува многу офанзивно на странскиот пазар и мислам дека тоа е добро за нашата фармацевтска индустрија. Тоа се случува и со другите македонски фабрики. Светскиот фармацевтски пазар е огромен, каде има простор да се најде место за да ги извезуваме и нашите препарати. Имаме добри производствени погони, добар стручен кадар и тие прават добри препарати. Горд сум што една наша компанија како "Алкалоид" го доби признанието за висок квалитет.

Не можам да сфатам една "маалска" аптека да не ги знае своите пациенти, нивните потреби за лекови. Ќе дојде ден и ред кога во аптеките кафе ќе им варат на пациентите.

кои по својот квалитет нема да заостанат и, во крајна граница, нивната примена во македонскиот здравствен систем ќе значи унапредување на здравството во Македонија. Два тендера веќе се поништени, а најновиот ќе биде распишан на 21 мај.



Дали и како функционира Комисијата за лекови, формирана од Министерството за здравство, и колку вкупно лекови се регистрирани?

ЗАХАРИЕВ: Во Македонија се регистрирани околу 2.500 лекови. Околу 120 компании имаат свои регистрации, што е пријатно бидејќи сме мал пазар, а сепак го привлекуваме интересот на странските компании овде да инвестираат. Осумдесет отсто од компаниите се од референтни земји, од ЕУ, од Австралија, од Америка, Јапонија, Канада, кои работат според високи стандарди во производството на лекови, што е гаранција за нивниот квалитет. Но, секако дека и домашното производство не можеме да го запоставиме. По професионализмот, ефикасноста на работење и стручниот профил Комисијата за лекови претставува една од најефикасните комисији во нашето пошироко опкружување. Прв пат се случува Комисијата за лекови да враќа одредени препарати, значи не ги регистрира сите, што покажува дека навистина сериозно се пристапува кон нивната регистрација. Сè она што го работиме, а го правиме во интерес на пациентите, значи задолжителната постапка за регистрација, е гаранција дека регистрираните лекови во земјата се со потврден квалитет, ефикасност, делотворност и, пред сè, безбедност.



Колку фабрики за лекови има во Македонија и дали сите работат според законските, односно европските



Господине Захариев, Вие сте и претседател на Државната комисија за дроги. Колку ова зло ја зафати македонската популација?

ЗАХАРИЕВ: Имаме сериозен проблем кој е глобален. Владата ја усвои Националната стратегија за борба против дроги, формиран е Национален центар за следење на дроги. Државната комисија сериозно се зафати со овој проблем. Тоа е зло на човештвото, во него се вртат огромни пари. Страдаат младите генерации. Тој проблем беше подеднакво третиран од здравствен, од социјален, од фамилијарен аспект, дури и од органите на прогонот, но сега тврдиме дека тоа е државен проблем, кој треба државата да го решава. Факт е дека Македонија е интересна земја од два аспекта. Првиот е тоа што ова е транзитно подрачје на кое од Блискиот Исток многу лесно доаѓаат преработките од афионот. Во нашето опкружување се одгледува канабисот, а Македонија има идеални услови за одгледување на одредени видови сировини за производство на дроги. Кај нас, легалниот промет на супстанции кои се користат како синтеза на синтетски дроги е максимално контролиран и ние сме единствена држава на Балканскиот Полуостров каде досега не е откриена фабрика за производство на синтетски дроги. Извештаите кои пристигнуваат од Меѓународниот борд се позитивни, но не можеме да бидеме задоволни зашто на територијата на РМ имаме повеќе од 8.000 зависници. На овој план треба да работиме многу и морам да ги пофалам и Државната комисија и Царината затоа што се покажаа многу ефикасни. Со максимално посветување на државата на овој проблем мораме да го намалиме бројот на зависници, оние кои тоа веќе се да ги излекуваме и да ги вклучиме во системот на државата.

литет "Златен супербренд", за лек на годината. Тоа е "Кафетинот" во неговите три форми - класичниот "Кафетин" против главоболка, и против болки од различно потекло, потоа "Кафетин колд" кој се користи против настинки и сега "Кафетин ментруал".



Пред неколку месеци Вие и министерот Селмани ги посетивте погоните за производство на лекови на оваа фабрика. Покрај пофалните зборови за неа, имате ли некои забелешки?

ЗАХАРИЕВ: Контролата на производствениот процес континуирано се спроведува од наша страна. Тоа се однесува и за "Алкалоид", и за "Реплек Фарм", и за сите фабрики за лекови. Дури ги посетуваме и странските компании кои прв пат регистрираат лекови кај нас. Мораме да се увериме во технолошкиот капацитет и во стручниот профил на вработените кои изработуваат лекови. "Алкалоид" направи две модерни фабрики во државата, инвестираше огромни средства и мислам дека неговата нагорна линија е во тек. Задоволни сме од нив, но тоа не значи дека не треба да ги контролираме, напротив во интерес и на "Алкалоид" и на другите компании е да вршиме постојана контрола. Нашите граѓани заслужуваат фабриките да произведуваат квалитетни лекови. Морам да потенцирам дека во технолошкиот процес на производство на лекови, од увозот на сировина до финалниот производ пред да се најде во аптеката, самите компании имаат процес на контрола која гарантира максимално квалитетни лекови. Особено се гордеам со тоа што во нашата фармацевтска индустрија сè повеќе млади луѓе се вклучени во производствениот процес.



Имате ли сознанија за одредени пратки на лекови кои илегално влегуваат во земјава? Што се случува кога ќе се откријат, односно дали постои можност за сузбивање на ваквата појава?

ЗАХАРИЕВ: Дефинитивно, Бирото за лекови, односно Министерството за здравство, е цврсто решено, со сите расположливи средства и механизми кои ни се на располагање во државата, да се сузбие секое недефинирано влегување на

лек. Да се разбереме, квалитетот на лековите, нивната стабилност и ефикасност во голема мерка зависи од тоа како тие се произведуваат, но и како се транспортираат, чуваат и складираат. Ако не е запазена и една од овие компоненти, од така како што пропишал производителот, лекот може да претрпи одредени промени, односно да се појават некои материи кои можат да бидат штетни по здравјето на пациентот. Нема средства, механизми кои ќе оправдаат вакво неодговорно однесување. Ако некои фармацевти тоа го прават заради некој ситен профит, ние ќе бидеме ригорозни и нема да има милост за никого. Тоа треба сите да го знаат. Со задоволство можам да констатирам дека за седум месеци во аптеките се направени 460 контроли. Ако на почетокот наоѓавме големи количества лекови, кои имаа недефиниран влез од соседните земји - Грција, Србија, Бугарија, Косово, последните месеци тоа е минимално, ретко. Аптеките сфатија дека не се продавници и дека треба најпрофесионално да се однесуваат и да бидат во функција на



Позитивната листа му е потребна на македонскиот пациент, а државата гарантира дека тие лекови ќе им бидат достапни на болните. Таа мора да биде производ на потребите на македонскиот пациент, како и на можностите на системот.

здравјето на болниот. Факт е дека има обиди да се внесат фалсификувани лекови во земјава, меѓутоа царинските служби многу успешно се справуваат со ваквите појави. Откриен е шверц на успешен фалсификат - вијагра, каде беа запленети околу 900 таблети. Нивната цена беше повисока од 10.000 евра, но таа е ништо во однос на последиците кои би ги имале ако тој препарат се пуштеше во промет. Имаше обиди за фалсификување и на други препарати, меѓутоа навреме се откриени и повлечени. Тоа се прави на државната граница. Имено, на терен имаме средена состојба што покажува дека ефикасноста и нашата одлучност да се справиме со тој проблем дава резултати. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и натаму, така што во македонските аптеки граѓаните ќе знаат дека се наоѓаат само лекови со проверен и потврден квалитет.



Скопските аптеки беа преплавени со таблети за лекување бронхијална астма, за воспаленија и за кашлица



М

еја интервју

ИЛЧО ЗАХАРИЕВ

со поминат рок? Има ли пријави за несакани дејства од одредени лекови и доколку ги има што се презема против увозниците или кон "чуварите" на ваквите лекови?

ЗАХАРИЕВ: Законот за лекови е многу ригорозен кога во некоја аптека ќе се најде лек со недефинирано потекло, без соодветна декларација, со непроверен квалитет, шверцуван препарат или фалсификат. Доколку на терен најдеме нешто такво - дилеми нема. Тие веднаш се заплenuваат и се уништуваат. Во однос на лековите за бронхијална астма, факт е дека тие беа со пократки рокови, но не со изминати. Нема да дозволиме во аптеките да се пуштат препарати со сомнителен квалитет. Апсолутно, апелираме до граѓаните, доколку имаат такви сознанија или ако забележат нешто недефинирано, веднаш да се обратат до Бирото за лекови. Нашите телефони им се на располагање.



Ваши се зборовите дека во генот на нашиот човек е да биде здрав и издржлив, затоа што е роден во поднебје со ретка и богата природа...

ЗАХАРИЕВ: Тоа е точно. Со векови нашиот народ се потпираше врз своите традиционални методи на лекување. Всушност, до пред Втората светска војна имаше малку аптекари и лекари во Македонија, но затоа, пак, постоеше силна традиционална медицина. Вековното искуство на овие простори практично е слеано од сознанијата и од големите знаења од периодот на антиката. Она што Александар Македонски го донел до Индија, потоа арапската медицина преку Турција имала силно влијание на овие простори, исто така, и западните влијанија не биле мали, присутна е и старата македонска традиционална медицина, така што во Македонија се слеале многу искуства. Со сите тие вековни искуства на една територија, која од Бога е надарена со многу сончеви денови, со исклучително повољна клима, со убави планини и полиња на кои успеваат повеќе од 3.000 растенија, нашиот народ има можности да дојде до оригинални, традиционални лекови за лекување. Досега сум подготвил околу 280 телевизиски емисии во делот на здравственото просветување. Сакам да истакнам дека во природата не опкружуваат стотици лековити растенија, само треба да ги познаваме и можеме дома да направиме квалитетни лекови. Стилот на живеење, начинот на исхрана, користењето природни лековити ресурси кај нашиот народ го создал имунитетот. Овој народ не зависи многу од хемијата. Имено, добро е во аптеките да има лекови, но убаво е и своето здравје да го негуваме користејќи ги природните лековити ресурси со кои Македонија изобилува. Ова е и порака до граѓаните да излезат во природа, да наберат чај, еве сега цвета ајдучката трева, потоа кантарионот, мајчината душица, нането, камилицата, чаеви кои мора да ги има во секоја домашна аптека.

Во државата има доволно лекови. Како Биро за лекови одговорни сме да има лекови и од позитивната и од негативната листа.



По Вашето назначување за директор на Бирото за лекови, ги посетивте аптеките и во една од нив неколку часа работевте како "фармацевт". Што беше мотивот и целта на овој Ваш потег?

ЗАХАРИЕВ: Уште во октомври навестивме дека постојано ќе бидеме на терен, ќе бидеме присутни таму каде што се пациентите. Не можеме од нашите кабинети да го видиме однесувањето на фармацевтите кон пациентите, воедно и каква е состојбата со снабдувањето со лекови, доколку не се најдеме на лице место за и ние да се почувствуваме директно засегнати. Што значи тоа? Треба да бидеме пациенти, но малку и фармацевти. Секој ден по еден час минувам во аптека. Тоа го правам за да видам дали пациентите се задоволни од нашето работење, дали има доволно лекови. Едноставно, граѓаните не треба да се грижат дали ќе има лекови. Тоа е наша работа. Лекови треба да има доволно. А фармацевтите треба да знаат дека постојано ќе бидат опсервирани. Од први до петти во месецот сите аптеки, кои имаат договор со Фондот за здравствено осигурување, се снабдуваат со лекови, добивам лагер лис-



Дали се соочивте со ситуација пациент да побара одреден лек, а во аптеката да го нема?

ЗАХАРИЕВ: Многу е непријатно кога аптеката ги нема основните препарати. На пример, препарат за зголемен притисок, кој чини 30 денари. Мојам да сфатам да нема скапи препарати, но евтини - е тоа не можам. Не можам да сфатам една "маалска" аптека да не ги знае своите пациенти, нивните потреби за лекови. Реков дека ќе дојде ден и ред кога аптеките кафе ќе им варат на пациентите. Аптеките веќе се мотивирани да им се посветат на болните. Пораката е многу јасна, нема да толерираме неодговорност во фармацијата.



Често пати граѓаните не можат да ги најдат лековите за кои имаат рецепт, односно им се кажува дека лекот го нема на рецепт, но приватно може да се купи. До кога вака?

ЗАХАРИЕВ: Од 1 мај, со вклучувањето на околу 500 аптеки во системот на Фондот кога е во прашање позитивната листа,

тој проблем се надминува. Инаку, во државата има доволно лекови. Како Биро за лекови одговорни сме да има лекови и од позитивната и од негативната листа. Значи, да има доволно во нашата фармацевтска индустрија, која работи во три смени, веледрогериите да имаат доволно резерви кои во секое време ќе им бидат достапни на крајните потрошувачи - пациентите, а да има и доволно лекови во аптеките. Сигурно дека во делот на позитивната листа се зголемени средствата и добрите рационални нарачки, а и системот на плаќање по услуги ќе доведе до 90 отсто задоволство кај пациентите. Можеби ќе се јават и одредени реакции од страна на болните, но досега имавме обратен случај - 10 отсто задоволни, а 90 отсто незадоволни. Имаше и оправдани реакции. Ако некој цел живот издвојувал за здравствено осигурување, кога ќе се најде во ситуација да доживее, на пример, мозочен удар или заболи од дијабет или, пак, од некоја друга болест, нормално има право да бара соодветна терапија и да ја добие во првата аптека која е во близина на неговото живеалиште.



Господине Захариев, од 1 до 5 во месецот честа слика беше и сè уште е редицата пациенти во аптеките. Таму се создаваше метеж пред шалтерите, и по неколкучасовно чекање некои од нив остануваа без потребниот лек?

ЗАХАРИЕВ: Тоа се случуваше само во Скопје. Во внатрешноста на државата не е така. Уште минатата година повеќе аптеки беа вклучени во системот на Фондот. Формирањето потребни количества беше многу порационално. На пример, во Штип немаше дефицитарност затоа што имаше добро организирана фармацевтска служба. Во Скопје имавме такви проблеми. Пораката до пациентите е да комуницираат со аптеките, а фармацевтите ќе треба да го покажат својот огромен стручен потенцијал, да им се посветат на пациентите за тие правилно да се лекуваат.

На почетокот наоѓавме големи количества лекови со недефиниран влез од соседните земји, Грција, Србија, Бугарија, Косово, а сега тоа е минимално. Аптеките сфатија дека не се продавници и дека треба најпрофесионално да се однесуваат и да бидат во функција на здравјето на болниот.



Што е со позитивните листи? Постојано се менуваат така што граѓаните тешко можат во нив да се снајдат...

ЗАХАРИЕВ: Напротив, позитивната листа не е сменета уште од 2004 година. Каква позитивна листа ќе имаме такво ќе ни биде и националното здравје. Позитивната листа му е потребна на македонскиот пациент, а државата гарантира дека тие лекови ќе им бидат достапни на болните. Социјалната состојба во државата е тешка, 40 отсто од населението практично е невработено, а многумина вработени навреме не добиваат сини картони... Сепак, позитивната листа гарантира дека сите пациенти, без разлика на нивниот социјален статус, местото на живеење и степенот на пружената здравствена заштита, можат да ги земат своите лекови. Позитивната листа мора да биде производ на потребите на македонскиот пациент, второ на можностите на системот, и можам да кажам дека најголеми реакции оправдано има токму од граѓаните - пациенти кога е во прашање оваа листа, особено во делот кога одреден лек ќе премине на негативната листа. Тогаш пациентот навистина со право реагира! Зошто? И тогаш кога ќе ставиме нови лекови на позитивната листа треба да образложиме зошто. Добрите медицински, фармацевтски, фармаколошки и економски критериуми се основните предуслови за самите препарати, со што се создаваат можности за проширување на позитивната листа. Сега Комисијата интензивно работи и верувам дека наскоро ќе има резултати.



Министерот Селмани истакна дека аптеките несоодветно планираат и нарачуваат лекови, што се должи на монополот кој владееше, за кого тој даде ветување дека ќе му се види крајот. На хартија ова веќе го има, но што е со реалноста?

ЗАХАРИЕВ: Од нашите луѓе на теренот, од реакциите на пациентите, констатиравме дека нарачката на лекови во аптеките не соодветствува со реалните потреби на болните. Како држава и како здравствени власти не смеаме да дозволиме во одредена аптека, парите и нејзиниот буџет да бидат поврзани во пет-шест скапи лекови, а да ги нема основните. Овој проблем го лоциравме уште во септември или октомври, бидејќи работевме интензивно. Сега воведената промена директно ќе ја почувствуваат пациентите. Гарантирам дека снабденоста со лекови, бројот на услуги рапидно ќе се зголемат, така што болните ќе бидат многу позадоволни. Верувам дека ќе се намалат сите незадоволства од аптеките. Треба малку време да се адаптираат приватните аптеки кои прв пат се вклучени во системот на Фондот и кои прв пат издаваат лекови од позитивната листа. Но, мислам дека тоа брзо ќе се надмине. Крајна



цел, како што најави и министерот Селмани, ни е да имаме задоволни пациенти. Тоа постојано ќе го следиме и нема да дозволиме било какви импровизации во делот на снабдувањето со лекови.



Веледрогериите ни се слаба страна. Каква е соработката со нив и како би ги класифицирале, односно како би го окарактеризирале нивното однесување и начин на работа?

ЗАХАРИЕВ: Веледрогериите се стратешки партнери на македонскиот здравствен систем. Ние сме сервис и на индустријата, и на веледрогериите, и на аптеките. Наша цел е на веледрогериите да им овозможиме полесен влез на лековите во државата. И тоа го правиме преку практикување на увозни дозволи, кои се издаваат за еден ден. Значи, многу брзо и експедитивно. Кај нас веќе нема да има интервенции и ургенции. Јас не ги познавам директорите на веледрогериите. Македонија е рекордер во број на веледрогерии, има околу 120, од кои 10 се сериозни кога се во прашање лековите. Имаме добра соработка и мислам дека и тие се задоволни од нашиот однос кон нив. Во нивните магацини има доволно лекови и овие 10 веледрогерии работат според високи стандарди за складирање и чување и за соодветна дистрибуција на лековите. Ги контролираме и досега за нив немаме никакви забелешки во делот на доброто складирање на лековите.